



АКТУЕЛНА ПРОМОТИВНА ПОНУДА ЗА ПОСТПЕЈД ТАРИФНИ МОДЕЛИ ЗА УСЛУГИ НА ФИКСНА ЛОКАЦИЈА И КОМБИНИРАНИ ПАКЕТИ УСЛУГИ

1. Промоција – Субвенција за конвергентни корисници.....	2
2. Промоција – Видеотека 24 месеци бесплатно.....	3
3. Промоција – Видеотека 3 месеци бесплатно.....	3
4. Промоција- Shared Cloud Firewall- Basic 3 месеци бесплатно.....	4
5. Промоција - 50% попуст на месечна претплата за Combo Vox 2+ за правни лица.....	5



1. Промоција – Субвенција за конвергентни корисници

1.1 Важност на промоцијата

Промоцијата Субвенција за конвергентни корисници за Combo Neo 4 започнува да важи од 04.12.2018 и е со ограничено времетраење.

1.2 Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои кумулативно:

- ќе направат активација или обнова на претплатнички договор на 24 месеци на некој од наведените тарифни модели: Vip Combo Neo 3M, Vip Combo Neo 3L, Vip Combo Lite Neo 3M и Vip Combo Lite Neo 3L, Vip Combo Neo M, Vip Combo Lite Neo M или Vip Combo Lite Neo L и
- истиот ќе го искомбинираат со нов или постоечки претплатнички договор за користење на мобилни услуги во некој од следните пакети на тарифни модели: Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L, Vip Combo Neo Pro M, Vip Combo Lite Neo Pro M или Vip Combo Lite Neo Pro L.

1.3 Содржина и траење на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре ќе им биде доделена субвенција во износ од 2.000 денари со вклучен ДДВ, кои претплатниците ќе можат да ги искористат за набавка на терминална опрема во оне.Вип. Сите услови за тарифите со кои е достапна оваа промоција остануваат непроменети и истите се опишани во точка 4 и точка 7 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот и може да ги погледнете [ТУКА](#).

1.4 Правила за промена на тарифен модел за корисниците на оваа промоција

Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- Претплатникот во било кое време од важноста на договорната обврска може да го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамки на тарифните модели Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4L и Vip Combo Lite Neo Pro L, при што промоцијата ќе остане во важност.
- Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата не е можна.



2. Промоција – Видеотека 24 месеци бесплатно

Промоцијата *Видеотека 24 месеци бесплатно* е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 27.03.2018 година и истата ќе важи ограничен временски период.

Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период активирале Интерактивна Телевизија на еден од тарифните пакети Vip Combo Neo 3 L или Vip Combo Neo 4 L.

Условите за активирање на услугата Интерактивна Телевизија се наведени во точка 3.1.1 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Дополнителната услуга Видеотека на Корисникот му овозможува пристап до одредени содржини, филмови и ТВ серии.

Периодот на промотивно бесплатно користење на услугата *Видеотека* трае 24 месеци и истиот започнува од денот на активација на услугата Интерактивна Телевизија. По истек на промотивните бесплатни 24 месеци, услугата Видеотека автоматски ќе му се деактивира на корисникот. Услугата Видеотека, ќе му биде повторно достапна откако корисникот одново ќе ја активира, за надомест од 249 ден/месечно.

3. Промоција – Видеотека 3 месеци бесплатно

Промоцијата *Видеотека 3 месеци бесплатно* е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 27.03.2018 година и истата ќе важи ограничен временски период.

Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период активирале Интерактивна Телевизија на некој од тарифните пакети Vip Combo Neo 3 S или M и Vip Combo Neo 4S или M.

Условите за активирање на услугата Интерактивна Телевизија се наведени во точка 3.1.1 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот. Дополнителната услуга Видеотека на Корисникот му овозможува пристап до одредени содржини, филмови и ТВ серии.

Периодот на промотивно бесплатно користење на услугата *Видеотека* трае 3 месеци (90 дена) и истиот започнува од денот на активација на услугата Интерактивна Телевизија. По истек на промотивните



бесплатни 3 месеци, услугата Видеотека автоматски ќе му се деактивира на корисникот. Услугата Видеотека, ќе му биде повторно достапна откако корисникот одново ќе ја активира, за надомест од 249 ден/месечно.

4. Промоција- Shared Cloud Firewall- Basic 3 месеци бесплатно

Промоцијата Shared Cloud Firewall – Basic овозможува бесплатно користење на заштита на интернет услугата на деловни корисници со cloud firewall решение.

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 07.09.2018 година и истата ќе важи ограничен временски период.

Оваа промоција е достапна само за правни лица кои во промотивниот период склучиле претплатнички договор за деловни корисници на некој од следните тарифни модели: Vip Combo Neo Pro S, Vip Combo Neo Pro M, Vip Combo Lite Neo Pro S и Vip Combo Lite Neo Pro M опишани во точка 6 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Услугата Shared Cloud Firewall – Basic која е предмет на оваа промоција се активира исклучиво на барање на корисник, односно истата не се активира по автоматизам.

Промоцијата е достапна само за нови активации или обнова на договор на постоечки корисници на нови 24 месеци на пакетот фиксни услуги (фиксна телефонија и интернет) кои се дел од следните пакети за деловни корисници: Vip Combo Neo Pro S, Vip Combo Neo Pro M, Vip Combo Lite Neo Pro S и Vip Combo Lite Neo Pro M.

Периодот на користење на промоцијата започнува од денот на активација/обнова на претплатничкиот договор и трае во наредни 3 месеци.

По истек на промотивните 3 месеци, услугата Shared Cloud Firewall – Basic автоматски се деактивира на корисникот.

Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи Услугата Shared Cloud Firewall – Basic и по истекот на промотивниот период, истиот треба да ја активира оваа услуга после што ќе плаќа месечен надомест од 472 денари за нејзино користење.



5. Промоција - 50% попуст на месечна претплата за Combo Vox 2+ за правни лица

7.1 Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 06.10.2018 година и е со ограничено времетраење.

7.2 Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите правни лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

- 1) имаат најмалку една активна услуга за интернет на фиксна локација и претплатнички договор на тарифниот модел Vip Combo Vox 2+.

7.3 Содржина на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на склучувањето на договорот на тарифниот модел Vip Combo Vox 2+, добиваат за 50% попуст на месечната претплата.

Тарифен модел	Vip Combo Vox 2+
Месечна претплата (во ден.)	299 599

Претплатниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на целото задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци.

Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел Vip Combo Vox 2+ со кој ја добил оваа промоција, промоцијата престанува да важи, а претплатникот ќе продолжи да го плаќа износот на редовната месечна претплата од ново избраниот тарифен модел, без вклучена промоција/попуст.